

Специјалист медицинска сестра



Лични податоци

Име и презиме: АФРДИТА ЈАКУПИ

Дата и место на раѓање: 03.03.1980 СКОПЈЕ , Р.МАКЕДОНИЈА

Тел. 075-316767

e-mail: afrditarnori@hotmail.com

Адреса: ул.Крсте Асенов 4/1-10 , Скопје, Македонија

Работно искуство

Дата: 22.03.2007

Работно место: Главна медицинска сестра на оддел за уво,нос и грло

Име на работодавач: Градска општа болница “8 Септември” Скопје

Дата: 24.05.2000

Работно место: медицинска сестра

Име на работодавач: Одделеније за интерни болести и воена амбуланта “Воена Болница” Скопје

Дата: 01.03.1999

Работно место: медицинска сестра

Име на работодавач: IMC-International Medical Corps , Скопје

Невладина хуманитарна организација - работа на кампови и колективни центри со ранети и повредени за време на војна

Образование и обука

Дата: **20.06.2007**

Тип на квалификација: **Специјалист општа медицинска сестра**

Име на институција: **Универзитет “Св.Климент Охридски”, Висока медицинска школа, Битола**

Дата: **17.03.2006**

Тип на квалификација: **Виша медицинска сестра**

Име на институција: **Универзитет “Св.Климент Охридски”, Виша медицинска школа, Битола**

Дата: **13.06.1998**

Тип на квалификација: **Медицинска сестра-техничар**

Име на институција: **Медицински училишен центар “Др.Панче Караџов”, Скопје**

Лични вештини и способности

Мајчин јазик: Албански

Други јазици: Македонски, Англиски

Познавање на работата во Microsoft Office пакетот(напредно познавање на Excel, Word и Power Point)

Сертификат учество во рамките на проектот Стратешки план за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи и конфликти одржана на регионот Охрид 2000

Сертификат за учество на II конгрес на медицински сестри и акушерки, **Охрид, ЗМСТАМ**, 27.10-30.10.2005 година.

Сертификат за учество на симпозиумот –КОМПЕТЕНЦИ НА СЕСТРИТЕ И АКУШЕРКИТЕ НИЗ ОБРАЗОВАНИЕ, КЛИНИЧКА ПРАКСА И КОНТУИНИРАНА ЕДУКАЦИЈА СКОПЈЕ 2007

Сертификат за учество на обука превенција на насилство и повреди (Јакнење на капацитетите на насилство преку (TEACH VIP) Септември-Ноември 2010

Сертификат за ризик и заштита при професионална експозиција на ХИВ/СИДА, **Скопје**, 2014 година.

Уверение за познавање на англиски јазик III степен, **АРМ, Скопје**, 2009 година.

Уверение за положен стручен испит за виша медицинска сестра, **психијатриска болница – Бардовци** 2007 година.

Уверение за положен државен испит за дипломирана медицинска сестра, **ГОб “8 септември”, Скопје**, 2010 година.